

Една работа мора да се научи, а тоа е дека треба да се гради рејтингот и на партнерот, бидејќи индолентниот однос кон него отвора политички дупки кои тешко се крпат. Токму во овој дел се погреша. Наместо да се зголемува и да се подигнува рејтингот на ДПА преку конкретни чекори на Владата во однос на албанскиот корпус на прашања, се пристапи кон апсолутна блокада на ДУИ, што всушност значи "билдање" на нејзиниот рејтинг, затоа што тие обвинуваат дека ништо не се прави за реализација на Рамковниот договор.



**РЕЈТИНГОТ НА ДПА Е МНОГУ НИЗОК. ЗНАЕЈЌИ ГО ОВА КОАЛИЦИОНИОТ ПАРТНЕР НА ДУИ, ПДП ГО ИСПОРАЧА ЗАЕДНИЧКОТО БАРАЊЕ - ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ**

дека сегашната ситуација на релацијата позиција-опозиција е одраз на немањето Национална стратегија со која се одредуваат националните интереси, но и немањето стабилна политичка култура. Како одраз на овие недостатоци имаме политичка нестабилност, која е на пат да ги блокира институциите на системот, иако Владата се труди да ги покрене економските механизми за да го раздвижи заспаното стопанство, со што ќе се решат големата безработица и немаштија. Но, како резултат на запоставувањето на политичкиот сегмент, покрај политичката криза, се заканува и безбедносна криза, менаџирана од познати радикални елементи и политички "маткачи".

боти закочија повеќе институции, со што на опозицијата ѝ се даде шанса да си го поправи лошиот рејтинг. Затегнувањето на односите со претседателот Бранко Црвенковски значеше дополнителни маки за ВМРО-ДПМНЕ и за неговите коалициони партнери.

Европската унија, НАТО, како и влијателните државници и дипломати, од Владата на Груевски побараа реформи во судството и остра и одлучна борба со корупцијата. На корупцијата ѝ покажаа заби со неколкуте случаи, кои за претходната влада беа недопирливи, при што многу актери во матните зделки се најдоа од другата страна на правдата.

Исто така, заплenuвањето на кокаинот и фаќањето на некои полициски и царински "митации" го подигнаа рејтингот на Владата, при што, од страна на дипломатите таа доби пофалби. Затоа, пак, работите во судството како да се усложнуваат. Судскиот совет почна да работи во неполн состав, а јавниот обвинител беше избран по неколку месеци. Работите во овој сегмент од реформите запнаа поради спротивставувањето на опозицијата, но и влијанието на претседателот Црвенковски. Поради арогантниот однос кон Црвенковски во врска со амбасадорските места, тој има



Пишува: Венцо ДОНЕВ

Неколку месеци најупотребуван збор во вокабуларот на странските емисари и дипломати, но и на домашната опозиција, како и на позицијата, е зборот "дијалог". Дали странците ни наметнаа измислен политички термин или тоа е начин како да се оладат вжештените балкански политичари, вклучувајќи ја и Македонија? Политичката терминологија за измислениот термин "дијалог" познава национални стратегии, со кои се решаваат основните политички насоки од национален и од економски карактер, по кои ќе се движи земјата. Не случајно тоа го потврдува и Тито Петковски, кој нуди "Договор за партнерство", велејќи

### ПОГРЕШЕН ПАТ

Прашањето е дали навистина Груевски и неговите коалициони партнери погрешаа во пристапот за решавање на наталожените политички и економски проблеми?! Владата си даде задача што побрзо да ја оживее економијата, што во секој случај е позитивна нешта. Но, се чини дека многу работи на политички план беа запоставени, а двоумението како да се решат определени ра-

# ВИСОКИОТ РЕЈТИНГ НА ВМРО-ДПМНЕ ЗНАЧИ ПАД ЗА ДПА - ПОДЕМ ЗА ДУИ

намера до крај да ги усложнува работите на власта за да ја крене на нога неговата партија, бидејќи неговите пулени тешко се снаоѓаат.

## ЦРВЕНКОВСКИ И ДУИ КОНТРА ГРУЕВСКИ

Игнорирањето на опозицијата, пред сè, на ДУИ и на ПДП, на Груевски му донесе многу маки затоа што неговиот коалиционен партнер ДПА не успеа да обезбеди уште тројца пратеници за задоволување на Баденеровото правило. Наместо да покаже волја за разговор со опозицијата, тој експлицитно ги одбиваше нивните молби. Со таквиот однос тој ја обедини опозицијата за да го претстават како премиер кој не умее да воспостави дијалог со опозиционите партии за прашања од суштинско значење за функционирање на државата кон интеграционите процеси.

Европската унија и НАТО не ги бараа реформите во здравството како приоритетни ниту, пак, Законот за празниците, како и донесувањето на новиот Деловник за работа на Собранието, работи на кои опозицијата ја крена сопирачката и си ги зголеми своите апетити. Наместо да се оди со закони кои ќе го одразуваат економскиот белег на државата и при тоа да има барем некакви привидни разговори со опозиционите партии, работата одеше на нож.

Тачи се обидувааше да се докаже пред македонската јавност и да им се допадне на Македонците со острата реторика кон политичките противници и Црвенковски, без да се анализира работата на министрите од неговата партија. На двајца од нив не им се слуша гласот, а третиот повеќе дејствува маркетиншки отколку оперативно, бидејќи околу 14 милиони евра од проекти не се употребени, не се искористени. За сметка на сите овие потези на Владата расте рејтингот на премиерот, на ВМРО-ДПМНЕ, но и на ДУИ и на Црвенковски.

Една работа мора да се научи, а тоа е дека треба да се гради рејтингот и на партнерот, бидејќи индолентниот однос кон него отвора политички дупки кои тешко се крпат. Токму во овој дел се погреша. Наместо да се зголемува и да се крева рејтингот на ДПА преку конкретни чекори на Владата во однос на албанскиот корпус на прашања, се пристапи кон апсолутна блокада на ДУИ, што всушност значи "билдање" на нејзиниот рејтинг, затоа што тие обвинуваат дека ништо не се прави за реализација на Рамковниот договор. ДУИ испорачува барања и за борците на ОНА, кои во иднина ќе бидат уште поекстремни поради непромислените потези на раководителите од ДПА да ги отстрануваат од работните места социјализираните борци. Во моментот рејтингот на ДПА е многу низок. Знаејќи го овој факт, коалициониот партнер на ДУИ, ПДП го испорача заедничкото барање - предвремена избори.

Во насока на заострување на односите и на докажување дека Владата ги мајоризира придобивките на децентрализацијата, градоначалниците од редовите на ДУИ за дваесеттина дена ќе донесат одлука за истапување од ЗЕЛС. Со овој потег ќе се зголеми притисокот врз Владата и премиерот, при што ќе се заострат политичките односи, а можна е и блокада на собраниската работа.

## ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ

Зошто ДУИ и ПДП сакаат предвремена избори? Затоа што се сигурни дека ќе го докрајчат тандемот Џафери-Тачи и убедени се дека ВМРО-ДПМНЕ ќе биде убедлив победник. Но, таквата победа на партијата на Груевски ќе биде со доза на горчина, бидејќи во тој случај ќе мора да прави коалиција со ДУИ, а поради досегашното омаловажување оваа партија ќе има огромни апетити, како во поделбата на ресорите, така и во остварувањето на нивните нерационални барања.



**ЗОШТО ДУИ И ПДП САКААТ ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ? СИГУРНИ СЕ ДЕКА ЌЕ ГО ДОКРАЈЧАТ ТАНДЕМОТ ЏАФЕРИ-ТАЧИИ ДЕКА ВМРО-ДПМНЕ ЌЕ БИДЕ УБЕДЛИВ ПОБЕДНИК. ТАКВАТА ПОБЕДА НА ПАРТИЈАТА НА ГРУЕВСКИ ЌЕ БИДЕ СО ДОЗА НА ГОРЧИНА - ЌЕ МОРА ДА ПРАВИ КОАЛИЦИЈА СО ДУИ**

Секако и СДСМ ќе си ги "омрси" рацете, затоа што Ахмети ја цени помошта од Бранко и од неговите. На овој начин Али Ахмети дефинитивно ќе го промовира етнофедерализмот. За да се остварат предвремена избори Собранието ќе треба да се самораспушти, а таква одлука може да донесат само ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ.

Најверојатно поради политичката криза на повидок и натрупаните проблеми со коалиционите партнери, како и проблемите во државата, ВМРО-ДПМНЕ во втората половина на март ќе го одржи Конгресот.